

КОРИСТЕЊЕ НА ФОРУМИТЕ ВО MOODLE ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА

Игор Богданоски ¹, Моника Богданоска ²

¹ ООУ "Блаже Конески", Прилеп

² ООУ "Климент Охридски, Прилеп

e-mail: bogdanoskiigor@oublazekoneski.edu.mk, monika.elim@yahoo.com

Во ова предавање ќе зборуваме за тоа што се дискусииони форуми и зошто да се користат, а ќе зборуваме и за предностите при учењето математика што ги дава нивното користење наспроти недостатоците.

Главниот акцент ќе биде ставен на Moodle форумите како алатка за соработка, како и користење на форумите како активност во moodle платформата за учење – како една од начесто корисените опции за продолжување на часот надвор од училиниците (пренесување на часот и материјалите во домашно или друго попогодено опкружување).

Moodle форумите се наменети да ја подржат онлајн интеракцијата дозволувајќи им на корисниците да организираат дискусии, да постават и одговараат на пораки и аплодираат и пристапуваат на мултимедијални содржини, овие асинхрони форми на комуникација понекогаш се поддржани од синхрони компоненти каде дискусиите можат да бидат фасилитирани помеѓу групи на ученици. Постојат пет видови форуми и тоа: **A single simple discussion** (една тема на дискусијата на која секој може да одговори), **Each person posts one discussion** (секој ученик може да постави точно една нова тема на која потоа секој може да коментира), **Q and A forum** (учениците мора прво да постават нивни согледувања за дури потоа да бидат во можност да ги погледнат постовите од другите ученици) – форуми погодни за споделување на материјали од секаков вид и оценување, **Standard forum displayed in a blog-like format** (отворен форум во кој секој може да започне нова тема на разговор при тоа сите дискусии се на една страна) и **Standard forum for general use** (отворен форум во кој секој во кое било време може да започне дискусија) – форуми првенствено наменети за интеракција помеѓу учениците и колаборација во сите нивоа и насоки.

Форумите можат да се употребат како:

1. „социјален простор“ – за најавување на курсеви или на нивни содржини, и, за дискусии поврани со содржината на курсот или за затворени модерирани дискусии помеѓу наставниците;

2. „центар за добивање помош“ – за дополнителни активности или за индивидуална поддршка.

Ќе го објасниме користењето на форумите преку примери од наставата по математика, за илустрација преку користење на интернет страницата:

<http://moodle.oublazekoneski.edu.mk>